

UDC 796

СОУ „Димитар Влахов“



ФИЗИЧКА КУЛТУРА

Ботини 37

ЛНР

Бр. 5

СУВЕДЕНИЯ ТА ВЪВЪДИ КЪМ ПРАВИТЕЛСТВУВАЩА
ОДИРЕНТИКАТА КЪМ СРДА

$$\begin{aligned} M_{\text{f}} &= 6 \\ 5^{\text{h}} - 3^{\text{h}} &= 2 \\ 6^{\text{h}} - 7^{\text{h}} &= 2 \\ M_{\text{f}, \text{d}} = 14.5 &= 2 \end{aligned}$$

ШТО НИ СЕ СЛУЧУВА?

УДК: 796.011.1:37-057.874

Душан Тодоровски и Билјана Митевска Попеска

Во трудот се говори за децата и нивните интереси, но од аспекти на она што значи тоинакви, дури и нејосакувани форми на однесување, мнозу разлиčни од оние доседа претходно-напоменати и со еволуција определени. Исто така, се говори и за последничките аспекти од агресивните делувања на економскиот законитет: професии и само професии, како и за човековата неустановеност и неодговорен однос кон својата иднина - детето.

ВОВЕД

Стручниот и научниот ентитет од спортско – педагошкиот простор, по лична и стручна определба, а пред се, во функција на развојот на научната мисла и нејзината практичната валоризација, ги следи и проучува појавите во општествената средина, а особено појавите на однесувањето на децата и младината. Барем така повеќето од нас ја чувствуваат таа неодминлива човекова задача, наречена грижа за сопствената иднина.

Во странските списанија со разновидна тематика, како и во нашите публикации, се почети се написите во кои се погласно се укажува дека нешто чудно се случува во однесувањето на децата: нивните интереси за нештата, перфорирање на нови и за нивната психосоматска структура, чудни форми на занимање и неприродни, на детското однесување. Што навистина се случува заслужува сериозна анализа.

За видливото

Училишните дворови, некои и убаво култивирани со спортски терени, не се веќе место каде што се собираат децата за играње и не ечи гласна смеа. Голем број професори не ги изведуваат учениците да вежбаат на отворените терени. Веројатно им е поудобно да се затскирени во салите. Никој не ги гледа што, колку и дали воопшто ги реализираат со план дадените содржини. Учителките се приказна за себе: со години никој не се ни обидува да ги натера да ја работат работата за која се платени. Тие и самите знаат да си речат: „Ние баш и не сме способни квалитетно да ја реализираме наставната програма по физичко и здравствено образование“. Таквите изјави не кореспондираат со реалноста. Во студиските планови на Педагошките факултети, подрачјето е застапено со четири (4) семестри и со потребен број на часови за теоретска и практична настава – единствено како и за другите методички студиски подрачја. Значи, проблемот е во самоволно неисполнување на работните

обврски, а не во нестручноста или во недостиг на простор за справи и реквизити. Па како и со кои средства и методи ќе бараме децата да се здобијат со навики за занимавање со телесно вежбање како културна и цивилизациска придобивка. Ги прашуваме и директорите на училиштата: Дали нивниот менаџерски статус не подразбира и водење на воспититно – образовен процес?

Авторите на овој труд се, уште веруваат дека имаме многу наставници кои робуваат на минатите, односно надминатите образовни формулации во кои се велеше дека трудот е решение за се; се мисли на строго интелектуалните подрачја. Во тој контекст еден мислител рекол: „Малкубройни се лутето кои човекот не може пристојно да ги научи на нешто. Наша голема заблуда е тоа што се обидуваме да од секого извлечеме квалитет кој тој го нема и што не се трудиме во него да ги развиеме оние кои ги има“. Ние би додале дека единствена и права перцепција е детето да се набљудува како интегритет со сите негови димензии, баракајќи ги во него потенцијалите на кои можеме развојно да делуваме. Најзначајно е дека секое дете има биолошка потреба од телесни активности, а одземањето на таа потреба претставува еден вид злочин и непоправлива штета за неговиот интегрален развој.

Претходно кажаното беше од просторот на институционалното. За она воинституционалното – се чини нема големи разлики. Веќе не гледаме мали момченца како играат ѕамлии во некое коче или на крај од улицата. Многу ретко гледаме дечиња како играат разни брканици или криенки; девојчињата веќе не играат „плочка“ или „ластик – ема еса са“. Не се игра веќе „народна топка“ и други природни форми на детската игра. Накусо, децата не се каде што биле. Порано баражата на децата се однесува на велосипед, денес тоа е мобилен телефон и компјутер. Се почастуваат јавен превоз и на релации каде немаат потреба

За невидливото или каде се дечињата?

Децата, ако не се на училиште, тогаш се на приватни часови по английски јазик, математика, информатика и ..., но најчесто пред „неговото величество – компјутерот“. Сите наведени активности, не се во согласност со детската природа.

Детската морфолошка структура е од динамичка природа која се спротивставува на долго-трайните статички положби. Во детскиот свет доминира биолошката потреба за моторни активности – манифестиации кои всушност се резултат на филогенетскиот развој на младата човекова единка. По долго-трайно седење, стоене, како и било која друга статичка положба, на се уште, незајакнатиот детско тело, предизвикува физичка болка. Кога младото тело би ги прифатило тие положби кои главно се завземаат поради телесниот замор, се создаваат услови за нарушување на исправената телесна става.

Авторите на овој труд, уште на почетокот се оградуваат од можни инсинуации во врска со искажаните констатации, во смисла на противници на информатичка технологија – без која не може да се замисли современото општество; немаат чувство за современи трендови во наставата и образоването. Напротив, поборници сме за сите современи тенденции кои се во функција на збогатување на наставната технологија и на сите форми на информатичко практицирање кои ќе им го олеснуваат совладувањето на градивото на децата- ученици за да им остане повеќе време за занимавање со нивните природни форми и задоволување на природните потреби за слободно однесување, палавење, детски моторни натпреварувања со себе и со другарчињата, а се за да биде она што е – дете. Да ги практицира активностите кои произлегуваат од неговата генетичка природа, кој пак, од своја страна помагаат да се изгради телесно здрава исправена и моторно богата личност за да може непречено, сега и во иднина да ги ужива цивилизациските придобивки.

Ние пак, од своја страна сега и секогаш и на сиот глас, во името на правата на децата ќе се противиме на неконтролирано и некритички користење на сите технички помагала, кои можат негативно да влијаат на интегралниот развој на детето.

Веќе не е тешко да се следи со какви активности се занимаваат децата, но и какво им е однесувањето – реакциите кон природните форми на движење. Но, ако добро се анализираат појавите, треба детето да се ослободи, издвои од било каква вина за она што го снашло. Но, да појдеме по ред:

Родителите почесто одбираат на своите деца да им купуваат трицикли, велосипеди и други детски средства придвижувањи од агрегат, отколку на физички напор: ролшуи, ролери, велосипеди и слично;


Родителите на своите деца им купуваат компјутери од повеќе причини, но главни се две: престиж на родителот во своето опкружување – статусен симбол и „елегантно“ заобиколување на родителските обврски: поминување повеќе време со своето дете во природа или исполнување на неговите потреби – „еве ти компјутер, видео игри, јас треба да спијам после убав

ручек“. Ова второто не е крај на лицемерието; кога „краплот - таткото“ ќе се наспие излегува да игра фудбал, кошарка и друго, бидејќи има потреба од тоа. „Мајката – кралица“ не дава цвеќињата и останатото во домот да се чепне. Треба мир итицина.

Повеќе деца одат во игротеки. Тука некој деца се донесени по иницијатива на родителите. Тие простории се опремени со средства за играње со кои децата можат да се играат индивидуално и како такви ретко имаат некоја воспититно – образовна содржина. Или пак, каде можат да играат натпреварувачка игра најмногу две деца. Така згрбавени, користејќи ги само плаците, се надвикуваат и на крај полни со агресивност, во најмала рака скарани, се разделуваат. Каде се тука социјалните аспекти на воспитанието?

Тука влегува и нецелосното разбирање на поимот сензитивен период на развој. Во стручната литература, возрасните периоди во кои со специфични влијаја, во случајов телесни активности, во организмот се предизвикуваат зголемени реакции и во кои како резултат на тие реакции, можат да се добијат оптимални ефекти. Адекватните телесни активности: детските подвигни игри и другите моторни форми, се неизоставни стимуланси во развојот на психосоматските димензии на детето. Доколку сензитивниот период не се искористи за поттик на природниот раст и развој, во неврат ќе помине „златниот период“ за поволно влијание врз целокупниот антрополошки простор на младата човекова единка, особено од аспект на морфо-функционалниот и моторниот субпростор. Ова го говориме поттикнати од сознанието дека секој - од свој аспект се обидува да го присвои овој феномен, потребите на глорификација на третирањето на своето подрачје, што секогаш не е оправдано и често е субјективно.

Како крајна неодговорност на јавните медиуми се телевизиските емисии во кои се истакнуваат добрите страни на бројните помагала во функција на правилно држење на телото, апстрахирајќи ги патолошките појави – телесните деформитети. Прашањето е: До каде може да оди дрскоста во финансиско искористување на граѓаните, наместо да се заложат во информирање на граѓаните за позитивните влијаја на организираното користење на природните форми на движење? Секој има право да ги рекламира своите производи, но не на штета на иднината, здравјето на најмалите и најмилите, користејќи ја неинформираноста и незнаењето на возрасните.



НАМЕСТО ЗАКЛУЧОК

Со длабока почит треба да се поздрават напорите на Владата во смисла на зголемување на фондот на часовите по физичко и здравствено образование. Ние одговорно тврдиме дека не може да се очекува позитивно придвижување во враќање на вистинските природни форми на детско изразување и движење без подобрување на инфраструктурата на објекти, а особено без следење на нечија работа. Планот е државен документ, а реализацијата на програмата е обврзувачка работа, пропишана со закон и не смее да има импровизација која, се чини често оди до самоволие. Особено ова се однесува на одделенската настава, каде што се градат темелите на навиките за прифаќање на телесното вежбање како културна и цивилизациска вредност во функција на интегрален развој на единката, особено на развојот и

усовршување на моториката како составен дел на интегралниот развој на личноста.

Веруваме во потребата за отворање на широк фронт за едукација на возрасните, особено за запознавање на родителите со последиците од нивната неактивност и непочитувањето на законите на детскиот развој во кој вложуваат, како и потребите на нивното дете, кои главно се однесуваат на моторно доживување. Детето е субјект на образоването и воспитанието (пар ешеланце), но со него треба перманентно да се работи и да се следи неговата активност. Само со координирана работа на наставникот и родителот, а особено грижата за правилен раст и развој на детето, се основи постулати за развој на здрава генерација и иднина на едно општество.

WHAT'S HAPPENING?

UDK:796.011.1:37-057.874

Dusan Todorovski & Biljana Mitevska-Popevska

In this text we analyze the children and their world from the aspect of different and even unwanted forms of behavior, significantly different from usual, well known and evolutionally given forms. We also analyze the consequences of aggressive actions of economics legitimacy: profit and only profit as the main category, as well as human irresponsible behavior toward our future - the child.